

ГРАД СКОПЈЕ

Предлагач: Градоначалник на Град Скопје

**Изготвувач: Сектор за планирање и
уредување на просторот**

**Претставник: Александар Јанакиески,
помошник раководител на Сектор за
планирање и уредување на просторот**

**П Р Е Д Л О Г – ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА НА
ЗАБАВЕН ПАРК, НАБАВКА НА ОПРЕМА - РЕКВИЗИТИ И НИВНО
МОНТИРАЊЕ**

Скопје, јануари 2022 година

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” број 5/02), Советот на Град Скопје на _____ седница, одржана на _____.2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА НА ЗАБАВЕН ПАРК, НАБАВКА НА ОПРЕМА - РЕКВИЗИТИ И НИВНО МОНТИРАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за проектирање, изградба на забавен парк, набавка на опрема - реквизити и нивно монтирање („Службен гласник на Град Скопје“ бр.16/19 и 03/21), член 6 се менува и гласи:

“Реализацијата на програмата е предвидено да се одвива фазно, во периодот од 2022-2024 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Град Скопје“.

Број _____
_____2022 година
Скопје

СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Трајко Славески

Образложение

Правен основ за донесување на измената на одлуката за проектирање, изградба на забавен парк, набавка на опрема - реквизити и нивно монтирање член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" број 5/02), согласно кој Советот е надлежен за донесување на одлуки.

Советот на Град Скопје на Скопје во текот на Декември 2021 година, го усвои Буџетот на Град Скопје за 2022 година, заедно со неговите развојни програми за 2023 и 2024 година, потпрограмата ГАА, ставки 480 и 481 предвидено е изработка на проект и изградба на Забавен парк, набавка на реквизити и нивно монтирање. Град Скопје со правниот субјект Прима инженеринг ДОО – Скопје има склучено договор бр. 08-7358/1 од 29.07.2021 година за изработка на проектно техничка документација за изградба на Забавен парк – Скопје, позиционирање на забавни реквизити и пропратни содржини, во кој е предвидено да се постават реквизитите согласно склучени договори за набавка, транспорт и монтажа на реквизити за забавен парк – Скопје со броеви 08-4844/21 од 29.11.2016, 08-4844/23 од 29.11.2016, 08-4844/20 од 27.02.2017, 08-4844/19 од 27.02.2017, 08-4844/24 од 27.02.2017, 08-4844/25 од 27.02.2017 и 08-4844/22 од 27.02.2017 година, кои се со вкупна вредност од 130.485.698,00 денари (со ддв). Врз основа на новата проектна документација ќе се започне со реализација на Забавниот парк.

Од овие причини се предлага Советот на Град Скопје да ја донесе предложената одлука.